

ГРАД СКОПЈЕ

Врз основа на точка 5.1.6 од Програмата на активности од областа на заштитата на животната средина и природата на подрачјето на Град Скопје за 2018 година („Службен гласник на Град Скопје“ бр.12/17), Градот Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на печки на пелети за 2018 година

1. Опис на Јавниот повик

- 1.1. Градот Скопје, со цел да ги стимулира жителите на град Скопје (домаќинствата) за примена на почисто гориво и поквалитетни печки за затоплување на своите домови, кои имаат повисока енергетска ефикасност и пониски емисии во воздухот, на жителите кои ќе купат печки на пелети од денот на објавување на Јавниот повик заклучно со 21 мај 2018 година, ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на печка на пелети во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство.
- 1.2. Јавниот повик трае 45 календарски дена од денот на објавувањето – од 5 април 2018 година заклучно со 21 мај 2018 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв.
- 1.3. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за оваа намена, Градот Скопје ќе ја информира јавноста на својата веб страна дека Јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен.
- 1.4. Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден прв услужен“.

2. Право на учество на Јавниот повик:

Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на градот Скопје (во општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај) кои ќе купат печка на пелети за затоплување на своето домаќинство (станбен објект) од денот на објавувањето на Јавниот повик до денот на завршувањето на повикот и ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на печка на пелети.

На Јавниот повик немаат право на учество жителите (домаќинствата) кои имаат станбен објект со приклучок на градско централно греење, без оглед на тоа дали го користат, како и жителите (домаќинствата) кои имаат станбен објект во фаза на градба и не живеат во истиот.

3. Услови што треба да ги исполни барателот:

3.1. Барателот треба да ги исполни следните услови:

- да е жител на град Скопје (општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај);
- да нема добиено финансиски средства за набавка на печка на пелети од било кој извор во Република Македонија;
- до поднесување на барањето да е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут;
- новата печка на пелети да ја купи од денот на објавување до денот на завршување на Јавниот повик (45 календарски дена) и истата да биде инсталирана на адресата на живеење наведена во личната карта на барателот;
- станбениот објект да не е во фаза на градба и во него барателот да живее;
- да нема приклучок на градско централно греење во станбениот објект каде што е инсталирана печката на пелети, без оглед на тоа дали го користи;

- да има платено данок на имот за станбениот објект каде е инсталирана печката на пелети, заклучно со 2017 година;
 - само едно лице од домаќинство може да поднесе барање за добивање на надоместок.
- 3.2. За барателите кои имаат нов станбен објект, а немаат никакво греење и немаат приклучок на градско централно греење, не важат условите од точките 3 и 7.

Напомена: Барателот мора да ги исполнува сите горенаведени услови за да неговото барање биде одобрено. Во спротивно, неговото барање ќе биде одбиено.

4. Начин на пријавување на Јавниот повик

- 4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите се исполнети, барателот до Град Скопје треба да достави:
- барање за надоместок (барањето може да се подигне во архивата на Град Скопје или од интернет страната на Град Скопје: www.skopje.gov.mk);
 - фотокопија од важечка лична карта, како доказ дека е жител на град Скопје;
 - изјава заверена на нотар дека барателот и членовите на неговото домаќинство нема искористено право на поврат на средства за набавка на печка на пелети на друг Јавен повик од било кој извор во Република Македонија;
 - фотографија од печката на дрва, јаглен, нафта или мазут која ја користи;
 - доказ дека е извршено купување на печка на пелети и тоа оригинал фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со датум во период од денот на објавување на јавниот повик до денот на завршување на јавниот повик;
 - фотокопија од трансакциска сметка;
 - фотокопија од број на поднесено барање до архивата на Град Скопје за издавање потврда за платен данок на имот за станбениот објект каде е инсталирана печката на пелети заклучно со 2017 година (барањето може да се подигне во архивата на Град Скопје барака бр.16 или од интернет страната на Град Скопје: www.skopje.gov.mk).
- 4.2. Барателите кои имаат нов станбен објект, а немаат никакво греење и немаат приклучок на градско централно греење не треба да ја достават документацијата од точките 4 и 7.
- 4.3. Барателот треба да го достави барањето и документацијата во прилог во затворен плик до „Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на печки на пелети“ во архивата на Град Скопје, на адреса бул.Илинден бр.82, секој работен ден од 08:30 до 16:00 часот.
- 4.4. На пликот треба да е наведено: „Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на печки на пелети за 2018 година“.
- 4.5. Архивата на Град Скопје примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

5. Начин на спроведување на јавниот повик

- 5.1. Градоначалникот на Град Скопје формира Комисија за спроведување на Јавниот повик која ќе ја спроведе постапката во две фази:
- во првата фаза ќе ги разгледа пристигнатите барања и документацијата во прилог со цел да утврди дали истите се уредни и комплетни и
 - во втората фаза ќе изврши теренски увид кај сите баратели кои имаат доставено уредна и комплетна документација за да утврди дека ги исполниле условите од овој Јавен повик, а особено дека купената печка на пелети е инсталирана во живеалиштето според личната карта на барателот, дека нема приклучок на градско

централно греење во станбениот објект каде што е инсталирана печката на пелети, дека станбениот објект не е во фаза на градба и во него барателот живее.

- 5.2. Барателот е должен да и овозможи пристап на Комисијата до станбениот објект и просторијата во која е инсталирана набавената печка на пелети.
- 5.3. За пристигнатите и обработени барања од точка 5.1 алинеја 1, ќе се води листа со следните податоци:
 - име и презиме и адреса,
 - датум и час на пристигнатата пријава на Јавниот повик,
 - износ на надоместокот за барателот и износ на персоналниот данок на доход.
- 5.4. Исплатата на одобрените средства ќе се врши sukcesивно, според редот на пристигнати барања по принципот „прв дојден прв услужен“, а по донесување на решенија за одобрување на барањата од страна на градоначалникот на Град Скопје.

6. Начин на остварување на правото на надоместок

- 6.1. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата носи решение за одобрување на барањето во рок од 20 дена од денот на завршување на Јавниот повик за барателите кои ги исполниле условите од овој Јавен повик.
- 6.2. Комисијата ги известува барателите во рок од 7 дена од денот на поднесување на барањето доколку немаат уредна и комплетна документација и им ја враќа истата во прилог на известувањето.
- 6.3. Градоначалникот на град Скопје на предлог на Комисијата носи решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на завршување на Јавниот повик за барателите кои не ги исполниле условите од овој Јавен повик.

Бр. _____

С К О П Ј Е